



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Петок, 15 август 1952
Број 24 Година VIII

Претплата за 1952 година изнесува
560 дин. Овој број чини 16 динари
Чековна сметка број 801-901-702

79

На основа член 73, точка 4 од Уставот на НРМ и
точка II од Указот за установување положајот заме-
ник Министер, Президиумот на Народното собрание на
Народна Република Македонија по предлог од Прет-
седателот на Владата издава

УКАЗ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ МИНИСТРИ

I

Се разрешуваат од должност:

1) Асен Симитчиев, заменик на Министерот—
Претседател на Советот за индустрија и градежни-
штво; и

2) Јордан Блажевски, заменик на Министерот—
Претседател на Советот за земјоделство и шумарство.

II

Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ.

III

Овој Указ влегува во сила веднаш.

У број 31

11 јули 1952 година

Скопје

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Лазо Мојсов, с. р.

Потпретседател,
Ренс Шакири, с. р.

80

На основа член 9 од Основниот закон за прекр-
шоци („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 46/51), по пред-
лог од Претседателот на Советот за народно здравје и
социјална политика на Владата, Владата на Народна
Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Член 1

При Народната банка на ФНРЈ, Главната филијала
во Скопје, се оснива Фонд за социјални установи на
Народна Република Македонија.

Член 2

Фондот за социјални установи ги има следните
приходи:

1. износи од наплатените парични казни за прекр-
шоци, освен тие што се со посебни сојузни закони од-
редени во полза на сојузниот буџет;

2. пари добиени од продажба на предмети што се
сопственост на сторителот на прекршокот;

3. прилози, помошти и подароци од општествени
и задружни организации, стопански претпријатија и
приватни лица;

4. други приходи предвидени со посебни прописи;

5. приходи од сопствен имот.

Член 3

Средствата на фондот за социјални установи ќе
служат за подигнување, проширување и опрема на со-
цијални установи и за усовршување работата на овие
установи.

Средствата на фондот за социјални установи не
смеат да се употребуваат за лични расходи (плата, хо-
норари и сл.)

Член 4

Со средствата на фондот за социјални установи
располага и со фондот-управува Советот за народно
здравје и социјална политика.

Претседателот на Советот за народно здравје и
социјална политика е наредбодавец за извршување
расходите на фондот за социјални установи.

Претседателот на Советот за народно здравје и
социјална политика може одредени овластенија во по-
глед извршувањето на претсметката на приходите и
расходите да ги пренесе на помошниот наредбодавец

Член 5

Органите што вршат наплата на паричните казни
и ги продаваат предметите што се сопственост на пре-
кршителот, должни се најдоцна следниот ден од денот
кога е извршена наплатата, да ги испратат износите на
наплатените парични казни, односно парите добиени
од продадените предмети на Народната банка на ФНРЈ,
Главна филијала во Скопје, во полза на Фондот за со-
цијални установи.

Член 6

Поблиски прописи за извршување на оваа Уредба
ќе донесе Претседателот на Советот за народно здравје
и социјална политика во споразум со Министерот на
финансиите.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила од објавувањето во
„Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 621 од 6 јуни 1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за народно здравје и социјална
политика на Владата,
В. Ацева, с. р.

81

На основа член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ

Член 1

Економскиот институт е самостојна установа под непосредно раководство на Стопанскиот совет на Владата.

Седиштето на Институтот е во Скопје.

Член 2

Основни задачи на Институтот се:

а) да прибира, средства и обработува документација за развитокот на стопанството на подрачјето на Народна Република Македонија;

б) да го проучува развитокот и распоредот на производните сили на подрачјето на Народна Република Македонија;

в) да ги следи и изучува проблемите во областа на распределбата и размената;

г) да проучува поодделни актуелни стопански прашања, и во интерес на нивното решавање да дава мислења и предлози;

д) да ја проучува стопанската историја на Македонија;

е) да објавува резултати од својата работа;

ж) да ја следи соодветната научно-истражувачка дејност и да соработува со слични установи во земјата и иностранството.

Член 3

Во извршувањето на своите задачи Институтот ги користи податоците на Заводот за статистика и евиденција, кои можат да бидат посебно собирани и обработувани за неговите потреби.

По потреба, Институтот се користи со податоци на поодделни стопански надлештва, установи, претпријатија, здруженија и организации, а исто така со нив соработува во извршувањето на определени задачи на својата научна истражувачка дејност.

Член 4

За извршување на своите задачи Институтот има свои стални и повремени соработници.

Член 5

Со работата на Институтот раководи директор, кого го поставува Претседателот на Стопанскиот совет во согласност со Претседателот на Владата на НРМ.

Член 6

Институтот има своја самостојна претсметка на приходи и расходи, која влегува во состав на претсметката на Стопанскиот совет.

Член 7

Поблиски прописи за организацијата и работата на Економскиот институт донесува Претседателот на Стопанскиот совет.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 704 од 30-VI-1952 година, Скопје.

Претседател
на Владата на Народна Република
Македонија,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Стопанскиот совет
Видое Смилевски, с. р.

82

На основа член 79 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА УКИНУВАЊЕ НИЖАТА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Се укинува Нижата стручна школа за механизација на земјоделието во Свети Николе, основана со Уредбата за отварање на Нижа стручна школа за механизација на земјоделието во Свети Николе од 11.II.1948 година „Службен весник на НРМ“ бр. 6/48.

Член 2

Имовината како и правата и задолженијата на Нижата стручна школа за механизација на земјоделието во Свети Николе се пренесуваат во Специјалното земјоделско училиште во Куманово.

Член 3

Напатства за спроведување на оваа Уредба ќе издава, по потреба, Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 619 од 6-VI-1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за земјоделие и шумарство,
Н. Наумовски, с. р.

83

На основа член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог од Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕТО, ЗАДАЧИТЕ И РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Се укинува Уредбата за оснивањето, задачите и работењето на Стопанското здружение на кинематографските претпријатија бр. 5064 од 26.XII.1951 година („Службен весник на НРМ“ бр. 1/51).

Член 2

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа Уредба ќе издава, по потреба, Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 3

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 705 од 30-VII-1952 година.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука и култура,
Д. Цамбаз, с. р.

84

На основа член 31 став 1 од Уредбата за градежно проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/52), по предлог од Министерот-Претседател на Советот за индустрија и градежништво, Владата на Народна Република Македонија донесува:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИИ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЕКТИ ПРИ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

1) Се осниваат комисии за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Градскиот народен одбор — Скопје и околините: Титоввелешка, Овчеполска, Кочанска, Битолска, Охридска, Тетовска и Гостиварска.

2) Комисиите за ревизија на идејни и главни проекти од точка 1) ги опфаќаат подрачјата и тоа:

а) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Градскиот народен одбор Скопје, ги опфаќа подрачјата на околините: Скопска, Кумановска, Кривопаланечка и на градот Скопје;

б) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Титоввелешка околина ги опфаќа подрачјата на околините: Титоввелешка, Гевгелиска и Тиквешка;

в) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Овчеполска околина ги опфаќа подрачјата на околините: Овчеполска и Струмичка;

г) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Кочанска околина ги опфаќа подрачјата на околините: Кочанска и Малешевска;

д) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот, надлежен за градежни работи на Битолска околина ги опфаќа подрачјата на околините: Битолска и Прилепска;

ѓ) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Охридска околина ги опфаќа подрачјата на околините: Охридска и Преспанска;

е) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Тетовска околина ги опфаќа подрачјето на Тетовска околина;

ж) комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на Гостиварска околина ги опфаќа подрачјата на околините: Гостиварска, Кичевска и Дебарска;

3) Членови на комисијата за ревизија на идејните и главните проекти се:

а) претставниците од народниот одбор, при кој се наоѓа комисијата;

б) претставникот на инвеститор, чиј проект се ревидира;

в) претставникот од советот за народно здравје и социјални грижи и советот за внатрешни работи при народниот одбор, при кој се наоѓа комисијата, кога е тоа потребно;

г) потребен број стручњаци;

4) Комисијата за ревизија на идејни и главни проекти при органот надлежен за градежни работи на народните одбори врши ревизија на проектите од слободниот дел на општествениот план и на станбените и стопанските згради на граѓаните и задругите.

5) Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 770 од 23-VII-1952 година, Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за индустрија и градежништво,
Б. Темелковски, с. р.

85

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, во врска со Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија, по предлог од Министер-Претседателот на Советот за просвета, наука и култура на Владата и Министер-Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

за пренос на социјално-воспитните установи од надлежност на Советот за просвета, наука и култура на Владата во надлежност на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата

1) Надлежностите на Советот за просвета, наука и култура на Владата на Народна Република Македонија по однос на социјално-воспитните установи (училишни и предучилишни детски домови, домови за ученици во стопанството,

домови за безпризорни деца и сл.) се пренесуваат на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на Народна Република Македонија.

2) Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 620 — 6 VI 1952 година, Скопје.

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика

В. Ацева, с. р.

Министер-Претседател на Советот за просвета, наука и култура

Д. Цамбаз, с. р.

86

На основа чл. 22 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/52), а во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика, донесувам:

НАРЕДБА

ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ВРШАТ ПОД ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

1. Се смета да постои работење под тешки односно по здравје штетни и по живот опасни услови, кога работниците (надничари) со месечна плата се запослени: во чистење и прање на улици и тргови (улични метачи); во собирање, утовар и превоз на отпадници од улици и домашно гудре до собирниот пункт, во празнење на улични садови со отпадници; во ноќно работење по штати и во откопување на лешеве по гробиштата при специјални случаи (ексхумација), чистење на септички јами, во пренесување на фекални со рачни канти до цистерна; чистење на септички јами со талог; пренесување на фекалии со цистерни и буриња, како и други нечистотии од сливници на улична нечистотија.

2. Работниците запослени на работите од точка 1) на оваа Наредба им припаѓа посебен додаток од 2—7 динари по еден работен час, односно 16—56 динари дневно или 400—1.500 динари месечно.

3. Посебниот додаток во поедини случаи го одредува непосредниот старешина на основа оваа Наредба, а во границите на средствата кои установата ги обезбедила во својата претсметка на приходите и расходите.

4. Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а исплатата на додатокот ќе се врши по неа сметано од 1.VII.1952 год.

Број 2772 од 10-VII-1952 година, Скопје.

Претседател
на Советот за индустрија и градскиштво
на Владата на НРМ
Борко Темелковски, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија на страна 19, ред. бр. 3, уписана е Набавно продајната задруга „Нова Македонија“ во село Мургашево — Демирхисарска околија.

Задругата е основана на ден 1-V-1947 год. Предметот на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Реџеп Јашаровски и членот Асан Рамаданоски.

Бр. 421/52 од Народниот одбор на Демирхисарска околија III—1—6

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Градската општина Тетово под бр. 9, уписана е Занаетчиската набавно-продајна задруга „Обезбедител“ со седиште во град Тетово.

Задругата е основана на собранието од 9-III-1952 год. Предметот на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Филиповски Никола и раководителот Богоевски Ки'рко.

Бр. 5005/52 од Народниот одбор на Градската општина Тетово III—4—62

Во задружниот регистер на Градскиот народен одбор — Куманово на страна 6, ред. бр. 6, уписана е Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер“ со седиште во Куманово.

Задругата е основана на собранието од 2-VIII-1951 год. Предметот на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Миле Томиќ и секретарот Тодџа Димитриевски.

Бр. 8039/52 од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово III—4—64

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
79. Указ за разрешување заменици министри — — — — —	237
80. Уредба за оснивање на Фонд за социјални установи — — — — —	237
81. Уредба за Економскиот институт — — — — —	238
82. Уредба за укинување Нижката стручна школа за механизација на земјоделието во Свети Николе — — — — —	238
83. Уредба за укинување Уредбата за оснивањето, задачите и работењето на Стопанското здружение на кинематографските претпријатија — — — — —	238
84. Решение за оснивање комисији за ревизија на идејни и главни проекти при народните одбори — — — — —	239
85. Решение за пренос на социјално-воспитните установи од надлежност на Советот за просвета, наука и култура на Владата во надлежност на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата — — — — —	239
86. Наредба за работите што се вршат под посебни услови за работа — — — — —	240